



КОНКУРС

за упис на II (втор) циклус академски-постдипломски студии

академска година
2022 / 2023

Се врши упис на вкупно 152 / сто - педесет - и - два / студенти во академската 2022 / 2023 година на факултетите во состав на ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Скопје, на следните студиски програми:



ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиски програми - академски студии

**БИЗНИС
МЕНАџМЕНТ**

20

МАРКЕТИНГ

20

**ЗДРАВСТВЕН И
ФАРМАЦЕВТСКИ
МЕНАџМЕНТ**

12

ФИНАНСИИ

20

слободни места за упис

Времетраење

1 год. 60ЕКТС

Школарина

Македонски студенти

1.250€

Странски студенти

2.500€



ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиски програми - академски студии

АРТ И ДИЗАЈН (4+1)

30

АРТ И ДИЗАЈН (3+2)

30

слободни места за упис

Времетраење

1 год. 60ЕКТС II 2 год. 120ЕКТС

Школарина

Македонски студенти

1.250€

Странски студенти

2.500€



**ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ
И КРИМИНАЛИСТИКА**

ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје

Студиски програми - академски студии

БЕЗБЕДНОСТ

20

слободни места за упис

Времетраење

1 год. 60ЕКТС

Школарина

Македонски студенти

1.250€

Странски студенти

2.500€



УСЛОВИ ЗА УПИС

На втор циклус академски - постдипломски студии во академската 2022/2023 година може да се запишат:

- Лица кои завршиле соодветни студиски програми од прв циклус;
- Лица кои кои паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки;
- Лица кои имаат активен статус на студент, со премин од друга високообразовна установа;
- Лица кои завршиле високо образование во странство;
- Лица странски државјани, под исти услови;

НАПОМЕНА : На студиска програма од постдипломски студии која трае една година и со која се стекнуваат 60 ЕКТС кредити може да се запише само лице кое завршило додипломски студии во траење од најмалку 4 години и стекнати најмалку 240 ЕКТС кредити.

На студиска програма од постдипломски студии која трае две години и со која се стекнуваат 120 ЕКТС кредити може да се запише само лице кое завршило додипломски-академски студии во траење од најмалку 3 години и стекнати најмалку 180 ЕКТС кредити.

Универзитетот и неговите единици утврдуваат кои додипломски студии се соодветни за упис на одделни студиски програми на постдипломските студии, како и условите за упис на кандидатите кои имаат завршено други студиски програми.



ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

- ✓ Диплома за завршено високо образование од прв циклус;
- ✓ Уверение за завршен прв циклус студии;
- ✓ Уверение за државјанство;
- ✓ Извод од матична книга на родените;
- ✓ Доказ за познавање англиски јазик;
- (*за студентите кои одбрале да посетуваат настава на англ.јазик, ниво Б1)
- ✓ 2 /две/ фотографии (3,5x4,5 cm);

Студентите кои вршат трансфер доставуваат Уверение за положени испити и фотокопија од Индекс со последен заверен семестар како активен студент.



ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ СТРАНСКИ СТУДЕНТИ

Задолжителен превод на документите на македонски јазик од овластен судски преведувач и заверка на Нотар. За асистенција во постапката за нострификација/Виза/престој од страна на Универзитетот, потребно е Полномошно (зав.на Нотар). До Универзитетот се доставуваат документите од точка 1 ("во фотокопија доколку претходно се поднесени до МОН) + доказ дека кандидатот го познава јазикот на наставата на ниво Б1 ("во оригинал). Нострификација на дипломата за високо образование од I циклус/доказ за поведена постапка пред МОН, е задолжително.

Повеќе информации на веб-страницата: www.eu.edu.mk.



ЈАЗИК НА НАСТАВАТА

Наставата по студиските програми се изведува на Македонски и Англиски јазик (*освен на Факултетот за арт и дизајн, студиска програма Арт и дизајн 4+1, само Македонски јазик). Настава на Англиски јазик ќе се реализира доколку е формирана група од најмалку 15 студенти на секој факултет поединечно.



УПИСНИ РОКОВИ

Прв уписен рок : 01.03.2022 – 30.06.2022
Втор уписен рок : 01.07.2022 – 31.08.2022
Трет уписен рок : 01.09.2022 – 30.09.2022

**СКЕНИРАЈ ГО
QR КОДОТ ЗА
ПОВОЛНОСТИ
ПРИ УПИС**

